

# ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2016/17 ГОДИНА




# UKNOW

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Систем за електронско спроведување уписи на УКИМ. Секој заинтересиран кандидат треба да се најави на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.



[www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk)



По Конкурсот ([кликни тука за конкурс](#)) за запишување студенти за упис во ПРВА година на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, во учебната 2016/17 ќе се запишат следниот број на студенти:

- На студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА (10 семестри - петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) ќе се запишат **75** студенти во редовна државна квота со партиципација од 200 ЕУР и **50** студенти во редовна квота со кофинансирање на студиите од 400 ЕУР годишно. ([кликни тука за изборни предмети од матура](#))
- На студиска програма ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕР (6 семестри - тригодишни студии од прв циклус) ќе се запишаат **30** студенти во редовна државна квота со партиципација од 200 ЕУР и **15** студенти во редовна квота со кофинансирање на студиите од 400 ЕУР годишно. ([кликни тука за изборни предмети од матура](#))

## ПРАВО НА УПИС ИМААТ

1. Кандидати кои положиле државна или меѓународна матура (гимназиско или средно стручно образование во траење од 4 години)
2. Кандидати кои завршиле 4 годишно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/08) кои не полагаале државна матура (важни предмети се хемија и биологија)
3. Кандидати со завршен високо или вишо образование на сроден факултет (Медицински и Стоматолошки) до 10% од вкупниот број редовни студенти утврден во Конкурсот (овие кандидати се запишуваат надвор од квота, и се запишуваат во квота со кофинансирање на студиите).
4. Кандидати со завршена меѓународна матура.
5. Кандидати државјани на РМ со завршено дел од средно образование во странство.
6. Кандидати со завршено приватно средно училиште во РМ
7. Кандидати припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Закон за посебни права и лица утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (до 10 % од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма).
8. Кандидатите со завршено целокупно средно образование во странство - иселеници и државјани на РМ (ги поднесуваат документите во Ректоратот на УКИМ)
9. Странски државјани (ги поднесуваат документите во Ректоратот на УКИМ)

### Напомена:

- Кандидатите под реден број **1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7** документите за упис (оригинали) ги поднесуваат во просториите на **ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ**

- Кандидатите под реден број **8 и 9**, односно **странските државјани** и кандидати иселеници и државјани на РМ со **завршено целокупно** средно образование во странство потребните документи за упис (нострифицирани свидетелства за образованието завршено во странство) ги поднесуваат во **РЕКТОРАТОТ на УКИМ** (глава VII точка **а** и точка **б.1** од Конкурсот на УКИМ за 2016-17 година)

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ				
	прв рок	втор рок	трет рок	
Пријавување на кандидатите	18 и 19.08.2016	05.09.2016	15.09.2016	8:30 до 14:00ч. Пред.2
Објавување резултати од успехот од средно образование	23.08.2016	06.09.2016		на веб страна <a href="http://www.ff.ukim.edu.mk">www.ff.ukim.edu.mk</a>
Објавување решение за прием на кандидатите	25.08.2016	09.09.2016		на веб страна <a href="http://www.ff.ukim.edu.mk">www.ff.ukim.edu.mk</a>
Запишување на примените кандидати	29 и 30.08.2016	13 и 14.09.2016	16.09.2016	8:30 до 14:00ч. Пред.2

#### ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

**Пред поднесување на документи во роковите утврдени со Конкурсот секој заинтересиран кандидат задолжително пополнува електронска пријава на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk). Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронско пријавување треба да се внесе и во пријавата за запишување (хартиена верзија).**

**При пријавување за запишување на Фармацевтски факултет кандидатите ги поднесуваат следните документи:**

- Пријава за запишување (од книжара) и упата од 50 денари за административна такса  

<u>За уплата во банка</u>	<u>За електронска уплата</u>
Трансакциска сметка: 100000000063095	телефонски број за уплата: 144-166
Уплатна сметка: 840 xxx 03161	содржина на порака: ТМ Име Презиме 50
(xxx код на општина каде живее студентот )	(напишано на латиница)
Приходна шифра и програма: 722313 00	

[\(кликни тука за сметка за административна такса\)](#)
- Електронска пријава (испечатена од електронското пријавување на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk))
- Оригинални свидетелства од сите години
- Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
- Извод од матична книга на родените (оригинал без оглед на датумот на издавање)
- Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
- Припадниците на безбедносните сили, членовите на нивните семејства и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на денот на упис доставуваат документ од соодветниот орган (Дополнително доставување на документи не се признава)
- Потврда за уплатени **300,00** денари на образец ПП150 на следната жиро сметка:  

<b>Назив на примач:</b>	<b>Фармацевтски факултет</b>
<b>Банка на примач:</b>	<b>НБРМ</b>
<b>Цел на дознака:</b>	<b>пријавување за упис на УКИМ - Фармацевтски факултет Скопје</b>
<b>Трансакциска сметка:</b>	<b>100000000063095</b>
<b>Сметка на буџетски корисник:</b>	<b>1600104553 788 12</b>
<b>Приходна шифра и програма:</b>	<b>723013 41 начин 2</b>

**ЗАБЕЛЕШКА: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.**